

ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКИ ТИМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО СПИСАНИЕ „ЕКО - РОМА ИНДЕКС“

Основни информации:

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје во рамките на проектот „За поздрав и поурбан живот на Ромите“, финансиран од „Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест“, објавува повик за формирање на комуникациски тим на „Еко - Рома Индекс“.

Опис на активноста:

Оваа активност треба да информира, едуцира и промовира силно и живо граѓанско општество што ќе има значајна улога во процесот на декарбонизација, трансформација и обнова на општеството, што би резултирало со чиста животна средина, зелени економии и здрави граѓани во Македонија. Исто така, има за цел да создаде поединци кои активно ќе се вклучат во процесите на креирање и донесување одлуки на јавните политики на локално и национално ниво, за зајакнување на нивното критичко размислување и давање предлози за начини за позитивни промени во општеството.

Ќе ги опфаќа следниве теми: урбаното и одржливо живеење, жените и климатските решенија, образованието и климата, храната и климата, здравството и климата, енергетска сиромаштија и енергетска трансформација, промовирање на изворите на обновлива енергија, зелената инфраструктура, одржливо шумарство, водата и климата, отпадот и климата, одржлив транспорт, климатсконеутрални економии, руралните заедници и климатските промени.

Целта на оваа активност е зголемување на јавната свест, поттикнување на дијалог и застапување на оваа проблематика кај помладата категорија на граѓани на средношколци и студенти како директните агенти за промена.

За оваа активност потребни се стручен соработник/ментор, 4 новинари-студенти/алумни, графички дизајнер и лектор:

Стручен соработник/ментор:

Обем на работата:

- Давање помош при дефинирање на рубриците
- Давање насоки при дефинирање на темите за истражување
- Уредување на финалните содржини на текстовите
- Менторирање на новинарите и градење на капацитетите на тимот
- Редовно одржување на работни состаноци со комуникацискиот тим
- Финално завршување и уредување на целиот број на ЕКО - Рома индекс

Потребни квалификации:

- Соодветно високо образование од областа на новинарството и маркетингот (предност постдипломски студии)
- Работно искуство од најмалку 5 години во новинарство или маркетинг
- Да има искуство со работа на маргинализирани групи (предност со Ромската заедница)
- Да има одлични менторски и аналитички способности
- Да имаат искуство во изработување на новинарски текстови
- Да имаат способности за планирање и организација

Новинари-студенти/алумни

Обем на работата:

- Да учествуваат во креирање на рубриците
- Да изработува текстови согласно менторирањето на менторот и барањата на тимот на Ромаверзитас
- Редовно учество на состаноците со комуникацискиот тим на ЕКО - Рома Индекс

Потребни квалификации:

- Високо образование
- Да има искуство со работа на маргинализирани групи (предност со Ромската заедница)
- Да имаат искуство во изработување на новинарски текстови
- Да имаат способности за планирање и организација
- Предност претходно работно искуство во новинарство

Лектор

Обем на работата:

- Лекторско уредување на ЕКО - Рома Индекс
- Одржување средби и состаноци со тимот на Ромаверзитас
- Редовна и навремена координација со уредникот и графичкиот дизајнер

Потребни квалификации:

- Соодветно образование
- Работно искуство како лектор
- Да имаат искуство во лекторско уредување на анализи, истражувања, прирачници, програми и слично

Графички дизајнер

Обем на работата:

- Графичко уредување на ЕКО - Рома Индекс
- Одржување средби и состаноци со тимот на Ромаверзитас
- Редовна и навремена координација со уредникот и лекторот

Потребни квалификации:

- Соодветно високо образование (предност дипломиран дизајнер)
- Работно искуство како графички дизајнер
- Да имаат искуство во графичко уредување на анализи, истражувања, прирачници, програми и слично

Потребни документи и начин за пријавување:

- Кратка биографија
- Доказ за завршено образование
- [Понуда](#) за Стручен соработник/ментор и Графички дизајнер
- Друга документација која кандидатот смета дека ќе му биде во прилог на апликацијата (доколку има референтни писма, доколку поседува искуство за слична работа во други проекти, сертификати и сл.)

Сите заинтересирани кандидати, се охрабруваат да ги достават документите најдоцна до 17.03.2023 часот на меил smilekikristijan.rv@gmail.com, со назнака: Апликација за Експрет/Графички дизајнер за Детална анализа.